

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за Математичко-информатичка гимназија, а во согласност со член 4 од Правилникот за посебните критериуми на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа на Математичко-информатичка гимназија, Директорот на гимназијата распишува:

ЈАВЕН ОГЛАС

За избор на истакнато стручно лице

Се распишува оглас за избор на истакнато стручно лице кое ќе реализира настава на македонски јазик во Математичко-информатичка гимназија по следните наставните предмети:

- Програмирање со 12 наставни часови
- Интелигентни системи со 3 наставни часови
- Напредно програмирање со 3 наставни часови

Услови и Критериуми за избор на истакнато стручно лице:

За истакнато стручно лице може да се избере лице кое покрај општите услови пропишани со Законот за средно образование, Законот за Математичко-информатичка гимназија ги исполнува и следните посебни услови

- да има стекнато научен степен доктор на науки на соодветната област
 - да е запишан на докторски студии на соодветната област или
 - да има стекнато научен степен магистер од соодветната област.
 - истакнат професор со завршен VII -1 степен од соодветната област, односно да бил ментор на ученик кој бил награден на престижен меѓународен натпревар од соодветната област
- Лицата кои исполнуват еден од погоре наведените посебни услови треба да се во редовен работен однос (универзитет, институт, училиште) во соодветната област.

Јавниот оглас трае 3 (три) работни денови од денот на објавување.

Математичко-информатичката гимназија, Истакнатото стручно лице ќе го ангажира до крајот наставната година, а најдоцна до 15.06.2023 година.

Кандидатите по огласот кон пријавата треба да ги достават и следните прилог документи:

- Диплома за завршени студии по информатика/ наставна или друга насока VII-1 или VIA според НРК и 240 ЕКТС
- Соодветен доказ дека исполнуваат најмалку еден од посебните услови и критериуми
- Потврда дека се во редовен работен однос

Сите потребни документи во оригинал форма или заверена фотокопија на нотар, да се доставуваат до Државното средно училиште Математичко-информатичка Гимназија – Скопје, со адреса на Бул. Партизански одреди број 91, Скопје . Некомплетните, неуредните и ненавремено доставените документи ќе бидат отфрлени и нема да се разгледуваат..

Контакт лице по јавниот оглас: д-р Јулија Гајдациева – директор на училиштето со контакт телефон **078 355 221** и контакт е-маил адреса dsu.mig.skopje@gmail.com